

АТРИБУТИ НА ИБ УЧЕНИЦИ

Истражувачи
Познавања
Размислувачи
Комуникатори
Принципиелно
Отворен ум
Грижа
Носител на ризик
Избалансиран
Рефлексивни

Благосостојба

По настаните од минатата недела и со тековните страници за изложеност на COVID околу нашата локална област, важно е да посегнеме по поддршка доколку е потребно. Ве молиме, исто така, запомнете дека е во ред да одвоите некое време од учење преку Интернет, ако мислите дека тоа ќе биде од корист за вашето ментално здравје или менталното здравје на вашето дете. Во ред е да се исклучи! Ако сметате дека треба редовно да го правите ова, ве молиме контактирајте со мене или со еден од помошниците директори на училишта преку е-пошта на нашата област, за да можеме да ве поддржиме.

Се надевам дека ќе им посакам добредојде на сите штом се вратат на училиште што е можно поскоро и се надевам дека ќе го завршиме остатокот од годината со минимални пореметувања.

подготвителна година	prep@kororoitcreekps.vic.edu.au
Прво одделение	grade1support@kororoitcreekps.vic.edu.au
Второ одделение	grade2support@kororoitcreekps.vic.edu.au
Трето одделение	grade3support@kororoitcreekps.vic.edu.au
Четврто одделение	grade4support@kororoitcreekps.vic.edu.au
Петто одделение	grade5support@kororoitcreekps.vic.edu.au
Шесто одделение	grade6support@kororoitcreekps.vic.edu.au

Подолу е линк до веб -страница за родителство што разговара за важноста да се грижите за себе како родител и старател.

<https://raisingchildren.net.au/grown-ups/looking-after-yourself/parenting/looking-afteryourself#why-looking-after-yourself-is-important-as-a-parent-nav-title>

Наставен ден без ученици

Нашиот ден без студенти ќе се одржи во понеделник, 16 август. На овој ден нема да има учење преку Интернет. Нашиот наставен кадар ќе биде вклучен во „Направете да се случи РУР“, што е предуслов за нашето училиште да ја задржи својата акредитација како глобално IB училиште. Имаме двајца надворешни презентери од ИБ кои ќе се претстават на персоналот преку Интернет. Канцеларијата и училиштето нема да бидат отворени во текот на денот.

Ден на STEAM

Drita, нашиот водач на STEAM во училиштето испрати информации за нашиот ден на STEAM во вторник, 17 август. Се надевавме дека ќе го поминеме денот развивајќи ги студентите кои се прашуваат околу науката, меѓутоа, поради сегашните околности, ќе го одложиме денот за подоцна во терминот.

Анкета за учење преку Интернет за родители

Благодарност до 246 семејства и негуватели кои одговорија на нашата онлајн анкета. Огромното мнозинство од заедницата сметаше дека училишната комуникација е оценета со девет или десет на скалата. Wille се обидеме да го одржиме ова ниво на комуникација и да бидеме што е можно појасни и концизни. Некои од повратните информации за ангажманот н made натераа да погледнеме начини да ги направиме лекциите поинтерактивни, па затоа се обидуваме да додадеме откритија. Имавме многу повратни информации дека учениците уживаа во малите групи додека се ангажираа повеќе, и беше многу подобро за ученикот да учи. Врз основа на повратните информации, вклучивме специјализирани сесии преку Интернет и нашиот специјализиран тим е возбуден што е онлајн со нашите студенти.

ДАТУМИ ДА СЕ ЗАПАМАТ

16 август – Ден на наставната програма. Учениците не одат на училиште

1-2 септември – тезга за подароци за Денот на таткото

8 септември – Боја Забава Стартувај Р-2

9 септември – Боја Забавно Стартувај 3-6

17 септември – Последен ден на училиште Термин 3. Учениците завршуваат во 14:30 часот

4 октомври – Прв ден од училишниот термин 4



Ве молиме, проверете ја нашата веб-страница за датумите на кампот, тековните распореди за специјалистички / пливачки и известувања за заедницата

<https://kororoitcreekps.vic.edu.au/parents/>

КСРС има нулта толеранција за каква било форма на злоупотреба на деца

Каков е тој звук?

Музика на училишно sessionвонче: Можеби сте забележале дека музиката на училишната сесија елвоно звучи поинаку оваа година. Музичките капетани Abe и Joshua работеа на промена на музиката што ја слушаме секој месец и изложување на KCPS на низа различна музика.

Како функционира: Секој месец учениците од 4-6 одделение имаат можност да гласаат за избран жанр на музика што ќе се игра над П.А. Музичките капетани потоа работат да најдат соодветни примери на избраниот жанр и да ги објават.

Избраниот жанр за Август: Рок ен рол и Р н 'Б

Како звучи:

„Рокенрол музиката вклучува машки вокал, електрични гитари, контрабас, тапани, пијано, хармоника и саксофони. Тие главно се со брзина од 140 отчукувања во минута или побрзо и вклучуваат силни отчукувања на ритамот 2 и 4. Ритамот и блузот вклучуваа пејачи, пијано, гитари, басови, тапани, саксофони, а понекогаш и придружни вокали. Тие главно се со брзина од 40 до 100 отчукувања во минута “.

Abe (Капетан на музика во KCPS)



Музичка историја:

Рокенролот е жанр на музика што еволуираше во Соединетите држави во доцните 1940 -ти и раните 1950 -ти години. Потекнува од афроамериканска музика како што се госпел, џез, ритам и блуз и кантри музика.

Ритам и блуз, често скратени како R&B или R'n'B, е жанр на популарна музика што потекнува од афро-американските заедници во 1940-тите.



Плејлистата:

The Beatles - Roll over Beethoven
Chuck Berry - Johnny B Goode
The Rolling Stones - Around and Around
Elvis Presley - Hound dog
Bill Haley and The Comets - Rock around the clock
Gene Vincent - Be Bop-A-Lula
Bob Luman - Shake, rattle and roll
Chubby Checker - Let's twist again
Ray Charles - Hit the Road Jack
Ben E King - Stand by Me
Chuck Berry - Maybelline
Jackie Wilson - Please Tell Me Why
Wanda Jackson - Hard Headed Woman

Во наредните недели, учениците од четврто до шесто одделение ќе гласаат за нов жанр за музика во септември.